



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 47/2016

Пробиштип 11.07.2016 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

## **РЕШЕНИЕ**

### **За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип**

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.47 одржана на ден 08.07.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Одлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година бр.26-695/3;
  2. Заклучок по информација за состојбите со Градски стадион бр.26-695/4;
  3. Одлука за утврдување на надоместок за издавање на простор и издавање на тезги по повод одржување на манифестацијата Probistip Summer Festival – 2016 бр.26-695/5;
  4. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Пробиштип за време на одржување на манифестацијата Probistip Summer Festival – 2016 бр.26-695/6;
  5. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Ацо Цветановски бр.26-695/7-1;
  6. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Јован Витанов бр.26-695/7-2;
  7. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Никола Науновски бр.26-695/7-3;
  8. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Слободан Митевски бр.26-695/7-4;
  9. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Ванчо Димитровски бр.26-695/7-5;
  10. Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко – планска документација за издавање на урбанистичка согласност за Вона Миленковска бр.26-695/7-6.
- II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 08-674/14**  
**01.07.2016 година**  
**ПРОБИШТИП**

**ГРАДОНАЧАЛНИК НА**  
**ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**Тони Тоневски с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002) и член 32, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.61/2004, 96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 08.07.2016 година, ја донесе следната :

**О Д Л У К А**

**За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година**

**Член 1**

Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година.

**Член 2**

Планираните и остварени приходи односно извршените расходи по видови се искажани во билансот на приходите и расходите и се составен дел од оваа Одлука.

**Член 3**

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-695/3**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 08.07.2016 година, разгледувајќи ја Информацијата за состојбите со Градскиот стадион во Пробиштип, доставена од Секретарот на општина Пробиштип, го донесе следниот:

**З А К Л У Ч О К**

1. Веднаш да се реши спорот меѓу закуподавачот на Градскиот стадион (општина Пробиштип) и закупецот (Компанијата „Црешово топче“);
2. Да се превземат конкретни активности од општина Пробиштип и ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за враќање на Градскиот стадион во нормална и натпреварувачка форма;
3. Да се поведе иницијатива за формирање на координативно тело од потенцијални спонзори за овозможување на ФК Рудар да се натпреварува во Третта фудбалска лига во сезона 2016/2017;
4. Советот во наредниот период ќе се заложи да се донесат сите потребни Одлуки кои ќе придонесат за надминување на ситуацијата со состојбите на Градскиот стадион.

**Број 26-695/4**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), а во врска со одржување на манифестацијата „Probistip summer festival“ - 2016, Советот на општина Пробиштип ја донесе следната:

**ОДЛУКА**

**за утврдување надоместок за издавање простор и издавање на тезги по повод одржување на манифестацијата „Probistip summer festival“ - 2016**

**Член 1**

Согласно Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/19 од 20.11.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.39/2015) се утврдува дека манифестацијата „Probistip summer festival“ - 2016 ќе се одржи во деновите 29 и 30 јули 2016 година на локацијата на Градскиот пазар во Пробиштип.

**Член 2**

За одржување на оваа манифестација од страна на општина Пробиштип предвидени се 11 локации за поставување на угостителска опрема секоја во површина до најмногу 100м<sup>2</sup> од кои 9 во покриениот дел и 2 локации на платото веднаш до покриениот дел. Ќе се изнајмуваат и тезги кои веќе се поставени во пазарот за продажба на сувенири, рачни ракотворби, грицки, крофни, а на истите се забранува продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и храна.

**Член 3**

Цените за закуп на локациите ќе изнесуваат:

- 20.000,00 денари на четири локации кои се најблиску до бината, следните четири локации во внатрешниот дел ќе изнесуваат 15.000,00 денари и последните три локации во покриениот дел на градскиот пазар ќе изнесуваат 10.000,00, а цената за закуп на тезга ќе изнесува 500,00 денари за двата дена (за секои 2м<sup>2</sup> површина).

Во цената ќе бидат вкalkулирани трошоците за струја и за закуп на простор.

**Член 4**

Начинот на издавање на локации и тезгите: По пат на лицитација ќе бидат распоредени локациите.

Странките се обврзуваат да склучат договор со кој поблиску ќе ги уредат меѓусебните права и обврски.

**Член 5**

Средствата собрани од издавање на локации и тезги за време на одржувањето на манифестацијата „Probistip summer festival“ - 2016 се приход на општина Пробиштип и истите ќе бидат искористени строго наменски за подмирување на дел од трошоците кои ќе настанат на фестивалот.

**Член 6**

Оваа одлука стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-695/5**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 23 став 3 од Законот за угостителската дејност (Службен Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13 и 187/13), а во врска одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2016“ Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 08.07.2016 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**

**за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Пробиштип за време на одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2016“**

**Член 1**

Со оваа Одлука се продолжува работното време на сите угостителски објекти кои ќе учествуваат на одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2016“ во деновите 29 и

30 јули 2016 година за 2 (два) часа од утврденото работно време согласно Законот за угостителска дејност.

**Член 2**

Одлуката стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-695/6**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

**О Д Л У К А**

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4** **времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.2938/1, МВ Падина, КО Пробиштип, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Ацо Цветановски** со адреса на живеење на **ул.,4-ти Април., бр.39** од Пробиштип.

**Член 2**

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Ацо Цветановски**.

**Член 3**

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **A4-домување-времено сместување во викенд куќа**.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-695/7-1**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

**О Д Л У К А**

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4** **времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.705/1, МВ Баково, КО Злетово,**

Општина Пробиштип, изграден од страна на **Јован Витанов** со адреса на живеење на ул.,„Маршал Тито,, бр.5 од Злетово.

**Член 2**

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Јован Витанов**.

**Член 3**

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-695/7-2**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11 , 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15 , 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

**О Д Л У К А**

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа со помошен простор)** изграден на **КП.бр.974 , МВ Грвич, КО Злетово, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Никола Науновски** со адреса на живеење на ул.,„Бошко Петров,, бр.26 од Злетово.

**Член 2**

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Република Македонија**.

**Член 3**

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-695/7-3**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11 , 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15 , 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

**О Д Л У К А**

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.2512 , МВ Равниште, КО Пробиштип , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Слободан Митевски** со адреса на живеење на ул.„Миро Барага,, бр.22 од Пробиштип.

**Член 2**

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Слободан Митевски**.

**Член 3**

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **A4-домување-времено сместување во викенд куќа**.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-695/7-4**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11 , 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15 , 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

**О Д Л У К А**

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.1579 , МВ Пониква, КО Јамиште , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Ванчо Димитровски** со адреса на живеење на ул.„Никола Карев,, бр.1-1/4 од Кочани.

**Член 2**

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Република Македонија**.

**Член 3**

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-695/7-5**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13,44/14,115/14,199/14,124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

**О Д Л У К А**

**за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност**

**Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.460, МВ Скрдови, КО Плешанци, Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Вона Миленковска** со адреса на живеење на ул.„**Јаким Стојковски**„ бр.38 од Пробиштип.

**Член 2**

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Вона Миленковска и Гоѓе Јаневски од Пробиштип**.

**Член 3**

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-695/7-6**  
**08.07.2016 година**  
**Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ,**  
**Ранко Давитков с.р.**

---